


И Г О Р Т О Ш Е В С К И

# ДОСИЕ '96



шкарт *m* (негодна стока) škart.  
шкартира *pf i bnpf* (отстрани, от-  
страува нешто како негодно)  
škartirati.  
шкартиране *n* од шкартира škar-  
tiranje.

фелер *m* feler; погрешка, омаšка,  
недостатак.  
фелеричен -чна *adj* (кој с со некоја  
грешка, со некој дефект во про-  
изводството) feleričan, tainjkuv;  
штојдов е фелеричен овај штој е  
feleričan.

МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ  
С К О П Ј Е 27. 03. 1997

# „Порцеланка“ и „Велеспром“

Почетоков на годинава за новоизбраната лопта власт во Велес изгледа не тргна најдобро. Истото во „Порцеланка“ која подолго време рече не произведува ништо, потоа штрајкот во говско трупство извршил „Велеспром“ и во ГП елаговија“ со девенадесет основна тема во коментарите на граѓаните. Реагирањата се различни, освен штрајкот во „Велеспром“, заземањето на нов простори од независниот синдикат во „Порцеланка“ неизврши покемесечно неработење итн.

За „Велеспром“ состојбата е јасна: пред да отиде стечај претпријатието имаше 350, сите на страна на в.д. директорката Елеена Матичевска која

минатата година се правеа обиди за што побројување на проблемите со вишокот на работници, со итн. Барем од раководството, со овие тргнат!

„Членовите на нова година вградата на „Порцеланка“ генералниот средно последница беше избран и в денца, во присуству на работници на

Порцеланка“ и дека има пред. Беше да работи ја да ги азари“ на беа иста-

ли и утре неизвесно. фирмите ружени со јавските и погоди ека од дел- платиле минаторујата за платено 56 други е не зеле и до кра-

Трајков

ПОВТОРНО АКТИВИРАН ШТРАЈКОТ ВО „ФРИНКО“-ФРИЖИДЕРИ ВО БИТОЛА

## Се бараат плати и оставки

Списокот на штрајкувачките барања од пред два месеца проширен со барање за оставка на целиот раководен тим

Битола, 29 август

Штрајкот на вработените во најголемото друштво на Холдинг претпријатието за разлдни уреди „Фринко“ во Битола, „Фрижидери за домаќинство“, што беше ставен во мирување пред два месеца, денес повторно е активиран.

До повторното штрајкувачко бранување дојде поради акумулираното нездоволство по долготрајното неработење и доцнење на платите, наспроти оптимистичките најави што во неколку наврати доаѓаа од раководниот тим за отпочнување на нова успешна етапа во работењето на Друштвото. Тоа требаше да го овозможат двете крупни деловни зделки, склучени пред неколку месеци со деловни партнери од Турција и Италија, за кои во наредните неколку години „Фринковци“ требаше да произведуваат по 160.000 фрижидери годишно. Меѓутоа, плановите, се чини, се изјавуваат уште на самиот старт, речиси и пред да почнат да се реализираат. Барајќи ги

прчините и виновниците за ваквата состојба, вработените на „Фрижидери за домаќинство“, кон денес изутрина мирно штрајкуваат во фабричниот круг, разочарани што за нив работа нема ниту по вракањето од годишниот одмор, покрај исплатата на платите, листата на штрајкувачките барања ја проширила со уште неколку нови. Имено, тие бараат да се разслушти Собранието и Управниот одбор на Холдингот, как и оставки од претседателот на холдингот Вељан Димковски и од директорот на маркетинг службата. Оставки се бараат и од Управниот одбор на ДОО „Фрижидери за домаќинство“ од директорот на Друштвото Боец Бопевски и од сите други директори на ова друштво, а недоверба му се искачува и на претседателот на Синдикалната организација на Мирко Николовски.

Како што се најавува, штрајкот ќе трае до исполнувањето на сите барања.

Ф.С.

Снимка: Јанко Јовановски / ТА „Македонија“

Легувување на „чиковци“ пред парламентот на 18 јуни '93, непосредно по отворањето на ст

фел  
пес  
фел  
гр  
из  
шт  
фел

ПРИЛЕП

## „Бизнис рок“ Домот на култ

Како се случи во кавгите меѓу Центарот за современа архитектура и бруталите бруталите кои се над 60 илјади, додека државата нив ги вреднуваат меѓу 9 и 13.5 илјади, зависно од периодот кога беа под нејзина „јурисдикција“.

Во една поширока смисла, значи, како лица кои еднаш работеле, а сега се без работа, од првијавените над 201 илјада лица,

себеси и со голем таа беше сегмент ционира вработен

цизма, а ниту шак правната регулатива, која како стечјани работници ги третира само оние кои имаат право на некаква социјална заптита и евентуален приоритет во вработувањето; но во строго одреден временски рок дава простор

вработените во „Фрижидери“ да имаат „шоу“ во нивните канцеларии. Но, како меѓу нив има и такви како „ЧИК“, „Илиндег“, битолска Кожарница и „Баргала“ кај чевларите, потоа „Баргала“ кај голем број од текстилните гиганти од типот на „Нонча Камишова“ од Титов Велес, скоп-

Заводот, а за нив одлучува најдлажен суд) е околу 500 месечно и се однесуваат за околу 400 правни лица. Навистина, основна карактеристика на овие постапки е дека се однесуваат на „фантомски“ - фирмии“ оние кои немаат

ка“ и „Готекс“ (првиот до неодамна заптитеен од Законот за загубарите), а Охрид, градот во кој ги носеат странските делегации да видат како добро се „спојуваат“ туризмот и индустриската, веќе не е погден за

беше неодамнешното повеќевојно протестирање, главно пред вратите на „Порцеланка“, и тоа најмногу од работниците кои работеле 25, па и повеќе години. Меѓу нив имаше и такви кои на овој протест со скандирање бараат генерален штрајк на и другите.

ШТРАЈК НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДОО „УСЛУГИ“ НА АД. „ФРИНКО“ ОД ФАБРИКАТА БИТОЛА

Битола, 29 јули 1993. Осумдесетината вработени во Друштвото со ограничена говорност „Услуги“ на комерцијалната служба, на одделот за транспорт, таа ската

да влегува во фабриката извршува својата должност ит ојбор на лак, пред десетија седница ишше состојбата в констатира д

## Бараат плата за февруари

Битола, 29 јули 1993. Осумдесетината вработени во Друштвото со ограничена говорност „Услуги“ на комерцијалната служба, на одделот за транспорт, таа ската

ди дисциплина или евентуално напуштање на итата на претпријатието.

Всушност, голема е веќето таа

стечја, еднајака, определена тема и тоа е веќето Сите

тако, се реализираат

Игор Тошевски  
ДОСИЕ '96

Проектот "Досие '96" претставува поврзување на еден актуелен социолошки економски и истовремено идеолошки проблем со еден друг момент кој обично се третира како спореден: статусот на современиот уметник, уметничкиот чин и културата воопшто во една држава која се наоѓа во период на транзиција: како економска, политичка, така и психичка.

Процесот на транзиција е означен со низа промени од кои приватизацијата како радикален пресврт во општеството изврши најголемо влијание врз социјалните структури во Источна Европа и кај нас. Моето внимание го привлече фактот што многу фабрики во Република Македонија што произведуваат стока за широка порошувачка, денес фактички се "производители" и на импозантни количини на шкарт.

Се разбира, шкартот (фелер, крш, рефус) е неизбежен без оглед на тоа за какво производство станува збор (па дури и во земјите со наразвиени производни технологии). Меѓутоа, она што укажува на аномалија кај нас е фактот што количините на фелерични производи достигнуваат до 30 %, па дури и повеќе, од вкупното производство на одредени претпријатија кои беа или уште се во фаза на трансформација.

Оттаму и претпоставките за можни манипулации со претпријатијата во текот на процесот на приватизација токму преку шкартот земен како крунски доказ при проценката на нивната наводна ниска вредност.

Без да навлегувам во научните и политички расправи околу тоа колку усвоениот начин на приватизација е ефикасен или не, неупотребливите количини на објекти ги гледам и како метафора на еден поинаков вид на вишок - технолошкиот. Масите на лончиња, чинии, парчиња на текстил, плочи, стакло, пластика, потсетуваат на толпите отпуштени работници и прогласени за "неупотребливи" - субјекти.

Самиот проект "Досие 96" се состои од изборот на неколку стечајни фабрики во различни градови кои беа земени како точки (станици) при патувањата низ Македонија во текот на целата 1996. Имено, концептот се состоеше во тоа да се пронајде шкарт токму од тие фабрики кој би бил најадекватен ликовен материјал и истиот да се пренесе во изложбениот простор на локалната културна институција.





Изборот на фабрики не беше проблематичен: јавноста постојано беше "бомбардирана" со вести за штрајкот со глад во "Чик" - Куманово, дваесетипетте загубари, за случајот со "Стакларница" - Скопје... Но соработката со управата (администрацијата, директорите, стечјните управници, а воедно и културните институции) беше неопходна.

Исходот од посетите и преговорите беше различен, и не секогаш позитивен. На пример, во некои од фабриките немаше ниту шкарт поради и онака малото производство. Други фабрики шкартот го продаваа на приватни или градски отпади кои поради го продаваат (па дури и мене ми беше понудено да го откупам). Ретки беа тие што шкартот го преработуваат, а некои воопшто не сакаа да соработуваат.

Резултат на успешните преговори беше отстапениот шкарт кој во форма на инсталации го поставив заедно со изборот од фотографии (слайдови) и го прикажав на јавноста. При концепирањето на презентацијата на целиот овој процес во Музејот на град Скопје го редуцираат материјалот од веќе реализираните поставки и ја изведов четвртата ("Стакларница" - Скопје) со што го заокружувам целиот проект.




Така, оваа изложба е збир на фрагменти и обид за реконструкција на оние поставки што ги остварив во успешна соработка со конкретните претпријатија ("Порцелан" - Велес, А. Д. "Партизан" - Прилеп, "Киро Фетак" - Куманово) и локалните институции: ликовниот салон при Народниот музеј - Велес, Културниот центар "Марко Цепенков" - Прилеп, Ликовната галерија при Народниот музеј - Куманово (чиј простори впрочем и самите, со нивната маргинализирана улога во општествениот живот поради недостиг на финансии или некомпетентност во работењето, наликуваат на фабриките).

Во моите дела и досега беше присутна употребата на реалд маде предмети кои во контекст на високо развиените општества со супериорна технологија на производство е логичен уметнички чин. Но, со овој проект всушност го преиспитувам прашањето кој чин на уметникот денес, на овие простори, е оправдан (логичен).

Имајќи го ова во вид, би нагласил дека тежиштето на проектот "Досие 96" е односот УМЕТНОСТ - ЖИВОТ, но тој не нуди решение за проблемите од секојдневната реалност, туку претставува само еден обид за соочување на protagonistите на тоа секојдневие со нивната реалност преку уметничкиот чин и медиум.

Conc Specie

Collection - C. A. S.



Wolf Purbrick  
MTC  
Docu E 96

1997

Oct 1997

Сузана Милевска

## ПАРАДОКСАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА ПЕРФОРМАТИВНИОТ УМЕТНИЧКИ ЧИН

Проектот "Досие '96" што уметникот Игор Тошевски го изведе како едногодишно истражување и три веќе реализирани изложби, го постави авторот и во една нова улога, улога слична на научник, но во некоја нова научна дисциплина која условно може да биде наречена "парадоксологија". Имено, низ сите фази низ кои уметникот го преиспитуваше проблемот на огромното "производство" на шкарт, стечајните фабрики и приватизацијата како еден битен општествен процес изложувајќи ги фелеричните производи во галериските простори и со тоа претворајќи го, прогласувајќи го шкартот за уметничко дело, тој најдува на мноштво парадокси содржани во релацијата меѓу уметноста и животот.

Тргнувајќи од теоријата за перформативи - говорни чинови на Џ. Л. Остин (J. L. Austin) и нејзините реинтерпретации од Џон Сеарл (John R. Searle) и Шошана Фелман (Shoshana Felman), овие парадокси можат да се интерпретираат преку примена на лингвистичкиот теориски дискурс во дадениот естетски контекст. Всушност, полемиката дали перформативните уметнички чинови се се уште во сферата на естетското или во радикални крајности, од Дишановото тврдење дека естетиката се одвојува од уметноста до Гринберговото тврдење дека токму тука естетското се изедначува со уметничкото, но во секој случај очигледно е дека перформативното уметничко дело го преиспитува односот меѓу уметничкото, естетското и реалното.

Постапката што е во основа на целиот проект "Досие 96" може да се нарече перформативен чин тргнувајќи од самата дефиниција на Остин дека перформативите произведуваат значење иако самите се семантички празни, т. е. при самото покажување, именување и прогласување на перформативниот исказ истовремено се врши и самиот чин. Така, издвојувањето на шкартот од неговиот првобитен реален контекст (халите и дворовите на фабриките, отпадите) и неговото поместување во галерискиот простор е чин сличен на првиот перформативен уметнички исказ на Марсел Дишан: изложувањето на писоарот потписан со Р. Мутт и неговото прогласување за уметничко дело, но сличен и на претходните проекти на самиот Тошевски (на пример: "Преместувања", 1996, Културно-информативен центар, Скопје). Она што со овој проект се поставува како прашање и значи подиректно навлегување на авторот во една нова, повеќе социјална сфера, е и првиот парадокс кој наликува на силогистички еклибризам. Имено, ако уметничко дело е она што самиот уметник ќе го именува и прогласи како такво, а Тошевски како уметнички дела ги изложува купиштата шкарт од стечајните фабрики, дали "производителите" на тие објекти, лишени од својата првобитна функција, не се и самите уметници.

Според теоријата за говорни акти постојат одредени услови при кои еден перформатив може да се смета за успешен (овие искази / чинови не можат да бидат вистинити или лажни бидејќи самите се семантички празни, а само произведуваат значење): тоа е пред се интенцијата, свесноста на намерата при изведувањето, компетентноста и легимитетот на изведувачот и институцијата во која тие се изведени. Според овие критериуми "производителите" чии "производи" се прогласени за уметнички дела никако не можат да бидат третирани како автори и уметнички субјекти, туку, поради нивното метафорично поврзување со неупотребливите објекти кога самите тие се прогласени за технолошки вишок, нивниот статус е поблиску до статусот на уметнички објекти.

Ако одиме уште понатаму во анализата на вака настанатите парадокси, од овој аспект може да се постави и прашањето за статусот на еден стечаен управник кој наместо да се обиде со процес на рециклирање или пренамена да го приспособи тој фелеричен материјал за понатамошна употреба, од нејасни причини тој сепак го прогласува за неупотреблив. Не е ли овој чин премногу сличен на оној на уметникот кој изведува перформативен акт? Единствено

условите што се зададени со институционалните теории го спречуваат потполното поистоветување на ови два чина.

Затоа, во проектот "Досие 96" најважна е свесноста на авторот при целиот процес дека преместувањето на шкартот во галерискиот простор, организирањето на изложби, припрема на каталог и самата намера се неопходни предуслови за илокуциската снага и за успешноста на неговиот перформативен акт. Со тоа тој тоа целосно го искористува правото да просудува и да ја потврди универзалната валидност на сопствениот суд кој е пред се субјективен. Според институционалните теории на ваков начин се надвладуваат теориите на вкус и естетските ставови, а гледачот што смета дека нешто е уметничко бидејќи тоа е во музеј не може да наведе ни еден критериум зошто чинот на именување веќе е и вреднување.

Логиката на изложување реадс маде објекти покажува, но не и докажува дека на секој предмет може да се примени исказот "ова е уметност". Во лингвистиката отсекогаш постоела една дихотомска поделба меѓу говорот и делото, јазикот и телото, затоа и било можно нивното спојување во перформативните акти. Во ликовната уметност ова спојување се одвива од појавата на првите концептуални дела на Дишпан, преку концептуалната уметност во шеесеттите и седумдесеттите, па преку постконцептуалата и најновите медиуми: инсталациите, електронските уметности и повторното враќање на body арт.

Токму актуелната зачестена пракса на изложување акумулации на ready маде објекти и материјали не води до уште еден парадокс во проектот "Досие 96", всушност неговата амбивалентност на план на визуелната перцепција. Имено, понекогаш изгледот и формата на инсталациите многу потсетува на некои веќе видени дела на Ман Рей, Тони Крег, Ричард Лонг, Ричард Вентворт и други светски автори. Меѓутоа, токму поради перформативноста и произведувањето на значење овие дела содржински се сосем различни, иако понекогаш дури и материјалот е сосема ист (што не е тешко кога станува збор за и кај нас производливи реадс маде.предмети).

Овој ефект не е случаен. Така, Тошевски користи еден толку актуелен медиум во западната уметност (инсталација и ready made) но тој создава еден проект втемелен во нашето секојдневие, во актуелниот момент, преиспитувајќи го и сопствениот медиум на изразување и прашувајќи се дали на нашата култура, повеќе од совршениот готов производ, не и прилага несовршеноста на шкартот. Неговиот проект не ни нуди информација, знаење за стварноста туку неа ја допира и го изведува својот перформативен акт во неа со што и самиот тој акт станува дел од она од што е создадена таа стварност.

Така, доаѓаме до најчувствителното, најделикатното прашање кое се поставува пред овој проект и пред уметникот воопшто: прашањето за можноста на ангажираност во уметноста и тоа дали уметноста може да ја менува стварноста со својот ангажман. Според Адорно, уметноста секогаш истовремено се издвојува и упаѓа во реалноста, а нејзиниот статус и автономија зависи од социјалните слободи во едно општество. Тошевски го преиспитува токму проблемот на адекватниот однос на уметникот кон сопствениот контекст и свесното одбирање на адекватен медиум во зададените околности, за што беше потребно да го преиспита и самиот социјално економски и политички контекст во кој создава.

Така, неговиот личен ангажман се одвива на два плана истовремено: истражувањето на самата реалност и менувањето на уметничкиот процес на создавање на уметничко дело во согласност со реалноста. Со тоа тој ја менува стварноста на уметничкиот акт што е дел од самата секојдневна стварност, но тоа не би било доволно за овој проект да биде означен како ангажиран ако односот стварност/уметност се сфати хиерархиски со доминантна улога за стварноста и ако од еден ангажиран уметник се очекува да излезе на барикади. Токму вака маргинално сфатената улога на уметноста и уметничките институции во општеството со многу поважни проблеми беше уште една мета на овој проект.

Изложбата е организирана од Музеј на град Скопје во склад со изложбите на македонски и светски изложбеници. Изложбата е подготвена и организирана од страна на Музеј на град Скопје, а изложбата е отворена за посетители на 15.03.1997 година. Изложбата е отворена за посетители на 15.03.1997 година.

Изложбата е организирана од страна на Музеј на град Скопје, а изложбата е отворена за посетители на 15.03.1997 година. Изложбата е организирана од страна на Музеј на град Скопје, а изложбата е отворена за посетители на 15.03.1997 година.

**Организација**  
**Музеј на град Скопје**

Реализацијата на проектот е помогната од:

Министерство за култура на Р. Македонија  
Министерство за внатрешни работи на Р. Македонија  
Сорос Центар за современи уметности - Скопје

Авторот посебно се заблагодарува на вработените во фабриките:

Порцелан - Велес, А.Д. Партизан - Прилеп, Киро Фетак - Куманово и Стакларница -  
Скопје, за соработката и ентузијазмот.

**Музеј на град Скопје**  
Скопје, март 1997